

ПРИЛОГ 1

ДО
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

**БАРАЊЕ ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА
ГОДИШЕН, ПОЛУГОДИШЕН, ТРИМЕСЕЧЕН И ТЕКОВЕН ИЗВЕШТАЈ НА
АКЦИОНЕР ИЛИ ДРУГО ЗАИНТЕРЕСИРАНО ЛИЦЕ**

Врз основа на член 2 од Правилникот за содржината, начинот и роковите за поднесување на барање за изземање од обврската за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано лице, акционерското друштво со посебни обврски за известување

_____ (назив на друштвото)

поднесува Барање за изземање од обврската за доставување на акционер и друго заинтересирано лице на:

1. годишен,
2. полугодишен,
3. тримесечен и
4. тековен извештај

_____ (Се заокружува извештајот кој треба да биде изземен од доставување)

1. Податоци за акционерот и друго заинтересирано лице кое бара примерок од извештај на акционерското друштво со посебни обврски за известување;

2. Информација за видот на извештајот кој се бара
3. Доказ дека извештаите се навремено објавени на овластена берза.
4. Во прилог се доставува копии од поднесеното барање на акционерот и друго заинтересирано лице кое бара примерок од извештај на акционерското друштво со посебни обврски за известување

_____ (Дел. број на барањето)

_____ Датум на поднесување на барањето
(ден, месец, година)

_____ (назив на АД со посебни обврски за известување)
_____ име, презиме, функцијата што ја извршува и потпис на
лицето одговорно да го застапува издавачот)

М.П



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008041